

**PRILOGA K VETERINARSKEMU SPRIČEVALU ZA IZVOZ RIBIŠKIH PROIZVODOV, NAMENJENIH ZA PREHRANO
LJUDI, V REPUBLIKO SEVERNO MAKEDONIJO VS - 40/281-4- MK /
ПРИЛОГ НА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД РИБА, НАМЕНЕТИ ЗА
ИСХРАНА НА ЛУЃЕ, ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА VS - 40/281-4- MK /
ANNEX TO HEALTH CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION, FOR
DISPATCH TO THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA VS - 40/281-4- MK**

PRILOGA K VETERINARSKEMU SPRIČEVALU ŠT. _____ (1)
ПРИЛОГ НА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ БР. _____ (1)
ANNEX TO ANIMAL HEALTH CERTIFICATE NO. _____ (1)

Država izvoznica / Земја извозник / Exporting Country: **REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIKA SLOVENIJA /
THE REPUBLIC OF SLOVENIA**

Pristojno ministrstvo / Надлежно министерство / Competent Ministry: **MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO / MINISTRY OF AGRICULTURE,
FORESTRY AND FOOD**

Pristojni organ za izdajanje spričevala / Надлежен орган кој го издава сертификатот / Competent issuing authority:

POTRDILO / ПОТВРДА / ATTESTATION

**za začasno skladiščenje proizvodov živalskega izvora / Veterinarен сертификат за привремено складирање
производи од животинско потекло / Veterinary certificate for temporarily stored products of animal origin**

Podpisani uradni veterinar s tem potrjujem, da: / Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар потврдувам дека: / I, the undersigned, official veterinarian hereby confirm that:

- so bili proizvodi pregledani pred natovarjanjem; / Производите пред натоварот биле прегледани; / the products were examined before loading;
 - Ime, naslov in veterinarska kontrolna številka skladišča / Име, адреса и ветеринарен контролен број на склад / Name, address and veterinary control number of the warehouse:
.....
 - Datum prispetja v skladišče / Датум на прием во складот / Date of arrival to warehouse:
.....
 - Številka spremnega spričevala / Број на сертификат / Number of accompanying certificate:
.....
 - Temperatura skladiščenja / Температура на складирање / Storage temperature:
.....
 - Obdobje skladiščenja / Време на складирање / Storage time:
od/од/from.....do/до/to.....
Datum natovarjanja / Датум на натовар / Date of loading:
.....
 - Število pakiranj ali delov in serijske številke uradnih nalepk / Број на пакети или делови и сериски броеви на службени налепници / Number of packages or parts and serial numbers of official labels:
.....
.....
 - Neto teža / Нето тежина / Net weight:
.....

2. Zgoraj opisani proizvod živalskega izvora je bil pod veterinarskim nadzorom in med skladiščenjem ni utrpel nobenih sprememb, ki bi lahko vplivale na njegovo predvideno uporabo. / Gore опишаниот производ од животинско потекло бил под надзор на ветеринарната инспекција и дека во текот на складирањето не настанале никакви промени кои би можеле да влијаат на неговата намена / the above described product of animal origin was under veterinary inspection and that during storage it was not a subject to any changes which might affect its designed application.

3. Zdravstvena ustreznost je bila preizkušana v pooblaščenem laboratoriju ⁽²⁾ / Хигиенската исправност на производот е проверена во овластена лабораторија ⁽²⁾ / Sanitary compliance was tested at authorised laboratory ⁽²⁾:

.....

4. ⁽³⁾

Опombe / Забелешки / Notes

⁽¹⁾ Ustrezno dopolnite. / Соодветно пополни. / To be supplemented as appropriate.

⁽²⁾ Neustrezno črtajte. / Прецртај соодветно. / Delete as appropriate.

⁽³⁾ Dodatna pojasnila v skladu z zahtevami države uvoznice. / дополнувања според барањата на земјата увозничка. / additional notes according to the requirements of the importing country.

Podpis in žig morata biti v drugi barvi kot tisk. /
The signature and stamp must be in a colour different to that of the printing.

Uradni veterinar / Официјален ветеринар / Official veterinarian:

Ime (z velikimi tiskanimi črkami) / Име (со печатни букви) / Name (in capitals):

Izobrazba in naziv / Квалификации и титула / Qualification and title:

Lokalni pristojni organ / Локален надлежен орган / Local competent authority:

Datum / Датум / Date:

Podpis / Потпис / Signature:

Žig / Печат / Stamp